



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN ОТВОРЕНО
SOCIETY ОПШТЕСТВО
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Конкурс за доделување грантови

за заеднички акции на граѓански организации

Краен рок за поднесување: 1 ноември 2013 година, до 16:00 часот

ВОВЕД

Проектот на УСАИД за граѓанско општество (Проектот) обезбедува поддршка за граѓанското општество за поттикнување демократски реформи. Овој проект е дизајниран за да придонесе кон надминување на слабостите на граѓанските организации, вклучително и нивните тешкотии во обезбедувањето локални поддржувачи, недостигот од ефективни коалиции што можат да ги зајакнат нивните позиции, и нивната неможност да се зафатат со решавање на прашања што претставуваат предизвик. Тоа ќе се постигне преку: 1) зголемување на поддршката од граѓаните и поттикнување граѓански активизам и учество; 2) зајакнување на граѓанските организации да спроведуваат надгледување на властите и застапување за јавни политики; и 3) воспоставување мрежи и платформи за поголема мобилизација, соработка и солидарност меѓу граѓанските организации.

Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД). Проектот го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), во партнерство со четири локални граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.

ФООМ го објавува овој Конкурс за поддршка на заеднички развиени акции на граѓански организации, партнерства или мрежи кои ги поттикнуваат актерите на граѓанското општество на солидарност и здружување околу специфично прашање преку **грантови за заеднички акции на граѓански организации** (грантови во износ до 25.000 американски долари).

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАНТОВИТЕ

Со овој Конкурс ќе се доделат грантови од компонентата 3) *Соработка и мобилизација*, на формални и неформални мрежи или партнерства на граѓански организации. Активностите од оваа компонента на Проектот имаат за цел да ги подобрат синергиите и здружувањата за зајакнување на граѓанската одговорност.

Овој вид грантови ќе обезбеди поддршка на заеднички развиени акции од партнерства и мрежи на граѓански организации. Ќе се стимулира формирање партнерства кои ќе им овозможат на граѓанските организации поефективно да им служат на своите заедници и да мобилизираат граѓани за подобрување на социо-економската и политичката ситуација. Грантовите ќе обезбедат можност за поширока мобилизација на граѓански организации и граѓани во случаи каде граѓанските организации или неформалните групи реагираат на одредени ситуации (пример: злоупотреба на човековите права и кога релевантните институции не обезбедуваат заштита). Овие акции треба да ги анимираат сите учесници во граѓанското општество да обезбедат поддршка, солидарност и здружување за важни прашања. Организациите мора да демонстрираат посветеност за соработка со други граѓански организации, неформални групи и различни засегнати страни во релевантните заедници. Од организацијата и од проектните активности се очекува да промовираат родова еднаквост и етничка различност.

Овие грантови треба да придонесат за постигнување на третата цел на Проектот: *Создавање на мрежи и платформи за поширока мобилизација, соработка и солидарност на граѓанските организации*.

Сите проекти мора да бидат завршени најдоцна за период од 6 месеци по потпишувањето на договорот за грант.

Примери на активности кои може да бидат поддржани:

- Тркалезни маси за разрешување конфликти или наоѓање заедничка основа и начини за соработка помеѓу различни засегнати страни за одредени прашања/активности
- Организирање работилници за прашања кои се заеднички за повеќе организации (пример. притисок на набљудувачките групи и групите за човекови права)
- Проширување на формалните и неформалните здружувања помеѓу актерите на граѓанското општество кои имаат заеднички интереси, идентитети, агенди или географски простор (пример. регионални граѓански организации)
- Стимулирање на врските помеѓу национални и регионални/локални граѓански организации, основање локални ограноци, поврзување со граѓански организации кои се веќе основани на локално ниво, или организирање коалиции со нив
- Организирање акции за важни социјални прашања на локално, регионално или национално ниво
- Развивање механизми за граѓанско учество во процесите на донесување одлуки
- Воспоставување меѓу-регионални и меѓу-секторски партнерства за граѓаните да се обединат околу заеднички интереси и да обезбедат одржливи механизми за решавање на заедничките проблеми
- Кампањи/акции за застапување, како на пример петиции со потписи за законски иницијативи, референдуми, предупредувања, декларации, кампањи за поттикнување учество, волонтерски акции во заедниците и користење нови медиуми
- Надгледување на процесите на донесување одлуки и спроведувањето на јавните политики
- Дејствувања врз политиката за одговорно, партиципативно и демократско владеење

ТЕХНИЧКА ПОМОШ

По доделувањето на грантовите, ФООМ ќе го следи спроведувањето на проектите и ќе обезбеди техничка помош (обуки и консултации) за сите грантисти, врз основа на нивните конкретни нивоа на компетентност.

Техничката помош ќе се обезбедува преку специјално дизајнирани обуки за зајакнување на капацитетите и како одговор на конкретните потреби на грантистите, вклучувајќи обуки за финансиско управување и поднесување извештаи, односи со јавноста, организациски развој, мониторинг и евалуација, итн.

Проектот на УСАИД за граѓанско општество ќе обезбеди и поддршка на грантистите за изработка и спроведување на стратегии за застапување и комуникации. Ќе се организираат средби за меѓусебно поврзување на грантистите и за споделување на информации, искуства и научени лекции, дискусии за тековни проблеми, можни начини за нивно решавање, како и за можностите за соработка меѓу граѓанските организации во решавање на прашања од заеднички интерес.

ФИНАНСИРАЊЕ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

Организациите кои се пријавуваат на конкурсот се охрабруваат да обезбедат учество во покривање на трошоците од сопствени средства или од други извори/донатори коишто ќе помогнат во спроведувањето на проектот и во постигнувањето на очекуваните резултати. Финансирање од други извори на средства што доаѓаат од Владата на Соединетите

Американски Држави се охрабрува, но истото нема да се смета за финансирање од други извори.

ПРОЦЕС НА ОЦЕНУВАЊЕ

Со овој конкурс ќе се поддржат предлог проекти кои се иновативни и ќе постигнат видливо влијание и кои:

- а) директно ги поддржуваат целите на Проектот на УСАИД за граѓанско општество;
- б) покажуваат посветеност кон вклучување на граѓаните и ефективни стратегии за ангажирање или мобилизирање на граѓаните;
- в) нудат креативни и ефективни стратегии за пристап до информации и за придонес кон политиките;
- г) применуваат, кога е соодветно, стратегиско користење на медиумите во промоција на целите;
- д) промовираат интегративен пристап со фокус на етникумите и родот;
- ѓ) обработуваат тешки реформски прашања.

Приоритет ќе им се даде на креативни и рационални иницијативи коишто ветуваат одржливост на долг рок.

Изборот на грантисти е процес кој ќе се одвива во три фази: првично оценување, оценување и доделување. Секоја пријава ќе биде првично оценета за да се гарантира дека таа ги исполнува основните барања и дека таа е во согласност со критериумите за квалификација, кои се:

- дадениот образец за пријавување и прилозите кон него да бидат користени и поднесени;
- образецот за пријавување и сите прилози да бидат пополнети и поднесени;
- образецот за пријавување да биде целосно пополнет и да ги вклучува потребните прилози;
- пријавата да биде поднесена пред истекот на крајниот рок;
- образецот за пријавување да не биде напишан на рака;
- побараната финансиска поддршка да не го надминува максималниот износ на грант наведен во овој конкурс;
- пријавата да не биде поднесена од политичка партија, профитна организација или граѓанска организација која промовира и користи насилство.

Пријавата мора да биде во согласност со сите критериуми, со цел истата да премине во фазата на оценување. Пријавите кои не ги исполнуваат овие услови ќе бидат одбиени.

Сите пријави што биле позитивно оценети во фазата на првично оценување ќе бидат презентирани пред Комитетот за селекција кој потоа ги одобрува/одбива/условно ги одобрува. Комитетот за селекција ќе ги оценува апликациите врз основа на следниве критериуми за избор:

1. Технички пристап (максимум 60 поени)
 - Релевантност на потребите и прашањата што се опфатени
 - Квалитет на предложените активности
 - Резултати кои се очекуваат да бидат постигнати

2. Капацитети и искуство на вклучените организации (максимум 20 поени)

- Капацитети на мрежата/коалицијата и вклучените организации за адресирање на проблемот
- Релевантни искуства и резултати во слични области на вклучените организации

3. Предлог-буџет (максимум 20 поени)

- Рационалност на буџетот
- Административни, финансиски и менаџерски капацитети на организацијата-носител на проектот

Ќе бидат доделени грантови само на одговорни грантисти кои поседуваат потенцијал за успешно спроведување на предлог-проектите во согласност со критериумите и условите наведени во овој конкурс. Предвид ќе се земат работи како што се интегритетот, претходното искуство, финансиските и техничките ресурси, и пристапот до други неопходни ресурси.

Во текот на процесот на оценување, ФООМ може да побара дополнителни информации од подносителот на пријавата за предлог-проектот или за организацијата, коишто смета дека се потребни за завршување на оценувањето. Барањето дополнителни информации не подразбира дека ФООМ ќе го поддржи или нема да го поддржи предлог-проектот. Пред одобрувањето на грантот, ФООМ може да ги посети пријавените организации.

До пријавените организации ќе се испратат писма за одобрување, одбивање или за условно одобрување на предлог-проектите. Организациите чии предлог-проекти ќе бидат одобрени ќе добијат Договор за грант во кој се наведени правните обврски на организацијата-грантист.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Секој предлог-проект треба да биде поднесен на **образецот за пријавување на Проектот на УСАИД за граѓанско општество**, вклучувајќи го **образецот за буџет**, и сите потребни прилози. Образецот за пријавување треба да биде целосно пополнет, и тој не смее да надминува 12 страници (без буџетот и прилозите). За пополнување на пријавата треба да се користи фонт Calibri, големина 11.

Потребни прилози:

1. Копија од документите за регистрација (од Централен регистар на РМ);
2. Годишен наративен и финансиски извештај од претходната година (се однесува на организацијата - носител на проектот; доставувањето на овие документи е задолжително, доколку нема вакви извештаи организацијата треба да достави изјава за причините)
3. Последен ревизорски извештај на организацијата - носител на проектот (доставувањето на овој документ е задолжително, доколку нема ревизорски извештај организацијата треба да достави изјава за причините);
4. Работни биографии на клучниот персонал вклучен во проектот (максимум две страници за секоја биографија);
5. Временска рамка за спроведување (во дадениот формат: Прилог 1);
6. Основни информации за партнерските организации (во дадениот формат: Прилог 2);
7. Писма за преземање обврска од партнерите во проектот.

Комплетните пријави мора да бидат поднесени во две печатени копии на македонски јазик со резиме на проектот на англиски јазик (Прилог 3) на хартија од А4 формат. Во прилог на

документите, треба да се поднесе и ЦД со електронската верзија на сите документи. Печатената и електронската верзија на документите треба да бидат идентични.

Комплетната пријава мора да се поднесе во едно плико, обележано со наслов „Конкурс за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации“ и името на организацијата.

Пријавите мора да бидат испратени по пошта или да бидат испорачани на рака, на адресата дадена подолу. За пријавите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на адресата на ФООМ, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта. Пријавите мора да бидат пристигнати во ФООМ до 16.00 часот на 1 ноември 2013 година. Пријавите добиени по овој рок нема да бидат разгледувани.

Материјалите за пријавување се достапни на: www.soros.org.mk и www.civilsociety.mk

Локални информативни сесии за организациите кои имаат намера да поднесат пријава ќе се одржат во октомври. Распоредот на овие сесии ќе биде дополнително објавен.

Фондација Отворено општество – Македонија
Бул. „Јане Сандански“ 111
1000 Скопје
Република Македонија